

# УЛТРАЗВУК НА АБДОМЕН

ЈЗУ Здравствена станица “Железара” Скопје  
Едукација во Сплошна болнишница, Ново Место, Р.Словенија;  
Октомври 2015

Д-р Светлана Цветковска Димитриевска ,  
специјалист по интерна медицина  
Датум на презентација: 20.11.2015

# Општа болница Ново Место





Општата болница во Ново Место е регионална болница која се грижи за здравјето на 132.000 жители. Болницата пружа специјалистичко амбулантски здравствени услуги, болничка дејност, гинекологија со примарен гинеколошки диспанзер, дијализа, психијатриски и онколошки оддел и амбуланта за нуклеарна медицина. Во тек е изградба на ургентен центар.

# ИНТЕРНО ОДДЕЛЕНИЕ

## ИНТЕРНИСТИЧКИ АМБУЛАНТИ

- Општа интернистичка
- Ултразвук на абдомен
- Ултразвук на зглобови
- Ултразвук на срце
- Ергометрија
- Кардиолошка амбуланта
- Тријажна интернистичка амбуланта
- Антикоагулантна амбуланта
- Хематолошка амбуланта
- Нефролошка амбуланта
- CAPD амбуланта
- Ревматолошка амбуланта
- Ендоскопска амбуланта
- Холтер ЕКГ
- Холтер ХТА
- Цитолошка амбуланта (коскена срцевина)
- Ургентна интернистичка амбуланта

# Кабинет за ултразвучна дијагностика



# АМБУЛАНТА ЗА УЛТРАЗВУК БР 1

Во оваа амбуланта се изведува ултразвучна дијагностика на

- Паренхимни органи во абдоменот (гастроентерохепатолог)
- Ултразвучна дијагностика на урогенитален тракт со колор доплер на ренални артерии (нефролог)
- Ултразвучни прегледи на слезина и лимфни јазли (хематолог)
- Ултразвучни прегледи на мускули, зглобови и таргетирани органи (ревматолог)

# АМБУЛАНТА ЗА УЛТРАЗБУК БР 2

Во оваа амбуланта се изведува ендосонографија

- Методата се користи за откривање на длабочината на промените , откривање на инфилтрација на околните лимфни јазли и е суверена метода за попрецизно иследување и стејџирање на промените од хранопроводот, желудник и особено панкреасот, билијарното црево и црниот дроб.
- Методот може да биде дијагностички и тераписки во исто време.

# АМБУЛАНТА ЗА УЛТРАЗВУК БР 3

Во оваа амбуланта се изведуваат интервенции под ултразвук

- Тенкоиглени биопсии на црн дроб, панкреас и бубрег
- Склерозација на цисти на панкреас и црн дроб



# ЗАКЛУЧОК

...”Денес веруваме дека ултразвукот овозможува сигурен, неинвазивен и комфорен начин на прегледување и најверојатно малкумина се оние кои не сакаат да го прифатат и поздрават...”

Ian Donald (1956)

- UZ денес претставува многу распространета, достапна, евтина и неинвазивна метода која ја применуваат лекари од сите профили
- УЗ е дијагностичка метода која овозможува морфолошки приказ на органите и промените на нив во лонгитудинални трансверзални и коси пресеци.
- Со УЗ во прв ред се прегледуваат паренхимни органи или шупливи органи кој по природен или вештачки пат се исполнуваат со течност
- Кабинетот за ултразвук во Сплошна болнишница Ново Место располага со три современи апарати за УЗ дијагностика кои се опремени со различни сонди како и модалитети за колор доплер и еластографија.
- За успешна и прецизна УЗ дијагноза покрај едукација на лекарот потребни се и современи апарати и нивна достапност до пациентот .